

СОЈУЗ НА МАТЕМАТИЧАРИ НА  
МАКЕДОНИЈА



25 ГОДИНИ ЈУНИОРСКА  
МАКЕДОНСКА МАТЕМАТИЧКА  
ОЛИМПИЈАДА

Мирко Петрушевски  
Илија Јовчески  
Никола Велов  
Петар Филиповски  
Делчо Лешковски  
Анастасија Трајанова

Скопје, 2022

Издавач: Сојуз на математичари на Македонија

Архимедова 3, 1000 Скопје

sojuz.na.matematicari@gmail.com

Печати: Графоден, Скопје

Тираж: 500 примероци

Уредници: Мирко Петрушевски, Илија Јовчески, Никола Велов, Петар Филиповски, Делчо Лешковски, Анастасија Трајанова

Графички дизајн: Еми Ермилова

CIP - Каталогизација во публикација Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски", Скопје

51(079.1)

25 години Јуниорска македонска математичка олимпијада / [уредници Мирко Петрушевски ... и др.]. - Скопје : Сојуз на математичари на Македонија, 2022. - 216 стр. : илустр. ; 25 см

Други автори: Илија Јовчески, Никола Велов, Петар Филиповски, Делчо Лешковски, Анастасија Трајанова. - Библиографија: стр. 216

ISBN 978-608-4929-03-1

a) Математика – Задачи од натпревари

COBISS.MK-ID 56623109

# Содржина

<b>1 Вовед во математичка логика</b>	<b>9</b>
1.1 Вовед (мотивација) . . . . .	9
1.2 Математичко заклуччување . . . . .	10
1.2.1 Индуктивно и дедуктивно заклуччување . . . . .	10
1.2.2 Пример и контрапример . . . . .	12
1.2.3 Исказна логика . . . . .	14
1.2.4 Доказ со контрадикција . . . . .	20
1.2.5 Квантifikатори . . . . .	22
1.3 Множества, релации, функции . . . . .	23
<b>2 Задачи</b>	<b>27</b>
2.1 JMMO 1997 . . . . .	28
2.2 JMMO 1998 . . . . .	29
2.3 JMMO 1999 . . . . .	30
2.4 JMMO 2000 . . . . .	31
2.5 JMMO 2001 . . . . .	32
2.6 JMMO 2002 . . . . .	33
2.7 JMMO 2003 . . . . .	34
2.8 JMMO 2004 . . . . .	35
2.9 JMMO 2005 . . . . .	36
2.10 JMMO 2006 . . . . .	37
2.11 JMMO 2007 . . . . .	38

2.12 JMMO 2008 . . . . .	40
2.13 JMMO 2009 . . . . .	41
2.14 JMMO 2010 . . . . .	42
2.15 JMMO 2011 . . . . .	43
2.16 JMMO 2012 . . . . .	44
2.17 JMMO 2013 . . . . .	45
2.18 JMMO 2014 . . . . .	46
2.19 JMMO 2015 . . . . .	47
2.20 JMMO 2016 . . . . .	48
2.21 JMMO 2017 . . . . .	49
2.22 JMMO 2018 . . . . .	50
2.23 JMMO 2019 . . . . .	51
2.24 JMMO 2020 . . . . .	52
2.25 JMMO 2021 . . . . .	53
<b>3 Решенија</b>	<b>55</b>
3.1 JMMO 1997 . . . . .	56
3.2 JMMO 1998 . . . . .	61
3.3 JMMO 1999 . . . . .	65
3.4 JMMO 2000 . . . . .	69
3.5 JMMO 2001 . . . . .	75
3.6 JMMO 2002 . . . . .	80
3.7 JMMO 2003 . . . . .	84
3.8 JMMO 2004 . . . . .	89
3.9 JMMO 2005 . . . . .	93
3.10 JMMO 2006 . . . . .	97
3.11 JMMO 2007 . . . . .	107
3.12 JMMO 2008 . . . . .	113
3.13 JMMO 2009 . . . . .	117
3.14 JMMO 2010 . . . . .	119
3.15 JMMO 2011 . . . . .	125
3.16 JMMO 2012 . . . . .	132
3.17 JMMO 2013 . . . . .	143
3.18 JMMO 2014 . . . . .	147

**СОДРЖИНА** 5

3.19 JMMO 2015 . . . . .	156
3.20 JMMO 2016 . . . . .	164
3.21 JMMO 2017 . . . . .	173
3.22 JMMO 2018 . . . . .	178
3.23 JMMO 2019 . . . . .	189
3.24 JMMO 2020 . . . . .	194
3.25 JMMO 2021 . . . . .	205
<b>4 За понатаму</b>	<b>215</b>

# Предговор

Секоја година на крајот на месецот мај или почетокот на месецот јуни се одржува Јуниорската македонска математичка олимпијада (JMMO). На неа учество обезбедуваат најдобрите ученици од седмо, осмо и деветто одделение, а најдобрите шест од нив ја претставуваат Македонија на Јуниорската балканска математичка олимпијада (JB-MO). Оваа книга претставува еден јубилеј, 25 години JMMO.

Книгата ги содржи сите задачи од овој натпревар, почнувајќи од далечната 1997, кога се одржа првата JMMO, па се до последната олимпијада одржана во 2021 година. Задачите се преработени, па покрај официјалните решенија, имаат и нови оригинални решенија. Некои од задачите имаат дури и по четири различни решенија. Голема благодарност на сите кои допринесоа со свои сугестиии и алтернативни решенија за задачите.

Покрај задачите, во книгата се наоѓаат две дополнителни поглавја кои што оваа книга ја прават различна од останатите од ваков тип. Тоа се првата и последната глава за кои што мислиме дека е најдобро први да се прочитаат. Овие две глави се од значаен интерес за сите вас, бидејќи ќе ви овозможат да ја искористите оваа книга на најдобар можен начин.

Математичките олимпијади, вклучувајќи ги и јуниорските натпревари, содржат задачи кои што бараат математички докази. Земајќи во предвид дека основите на математичкото заклучување не се изучуваат во редовната настава, ви ја приложуваме првата глава која има за цел да ве запознае со истите со помош на многу конкретни примери. Веруваме дека ова знаење ќе ви биде од голема корист и во понатамошното изучување на математиката.

Четвртата глава има за цел да ги упати сите наши потенцијални олимпијци како најдобро да се подготват за успешен пласман на математичките олимпијади. За многуте корисни сугестии и совети во оваа глава, како и приложената литература, најзаслужен е нашиот поранешен натпреварувач Виктор Симјаноски кому му изразуваме огромна благодарност.

Голема благодарност им должиме на Виктор Симјаноски и Бојан Јовески, кои во целост ги покрија трошоците за печатење на оваа книга. Исто така, сакаме да и се заблагодариме и на Еми Ермилова, која вложи многу труд и посветеност во креирањето на корицата за оваа книга.

Се надеваме дека оваа книга ќе најде свој пат до рабете на секој млад математичар во нашата земја и ќе доиннесе за уште подобри резултати на меѓународните математички натпревари во иднина.

И покрај вложениот труд, свесни сме за можни грешки. Однашред им се заблагодаруваме на сите читатели кои ќе ни упатат добронамерна критики и сугестии, со цел во некое идно издание истите да бидат корсирани.